


Податоци за органот кој го изработува планскиот документ	
Назив на планскиот документ	УП за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за дел од блок 1, општина Илинден (плански период 2012-2022 година)
Орган надлежен за изработка на планскиот документ	Општина Илинден
Орган надлежен за донесување на планскиот документ	Совет на Општина Илинден

Податоци за изработувачот на планскиот документ	
Име на лицето овластено за подготвување на планскиот документ	Јулијана Димитриевска
Назив на работното место	Раководител на одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина
Контакт податоци за лицето	02/2571-703 Лок. 122; 070/359-454 urbanizam@ilinden.gov.mk

Основни податоци за планскиот документ			
Од што произлегува донесувањето на планскиот документ? (пр. законска обврска или друга одредба)			
Изготвувањето на Урбанистичкиот план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за дел од Блок 1, општина Илинден, се врши согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11) и во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 142/10, 64/11, 98/11, 169/11 и 45/12) и Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките планови (Сл. Весник на РМ бр. 78/06).			
Дали се донесува нов плански документ или се вршат измени на постојниот?			
Да <input type="checkbox"/> Не X - се вршат измени на постојниот			
Доколку се врши измена на постоечки плански документ наведете го називот на стариот плански документ и причините за негово изменување?			
<p>Подрачјето на планскиот опфат се наоѓа во градежното подрачје на општина Илинден и како такво било предмет на планирање и уредување во минатото. Предметниот плански опфат е дел од поширок плански опфат за кој има изработен Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино, општина Илинден (Одлука бр. 07-1102/7 од 27.12.2005). Со него на градежните парцели предвидена е намена Стопанство, сообраќајници, дел заштитен појас на пруга, дел заштитен појас на автопат, односно според новиот Правилник Г2- Лесна и загадувачка индустрија, Г3- Сервиси и Г4- Стоваришта. Со урбанистичкиот план за село Илинден, Марино и дел од Ко Кадино, за дел од Блок 1, општина Илинден, се очекуваат позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно опкружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост и уредување на просторот.</p> <p>Се иницираат градежни активности за реализација на градбите во рамките на градежните парцели. Од таквите активности има корист и Општината (со прибирање средства за комунално уредување), а воедно се решава и еден отворен проблем на граѓанините на општината. Ова се подразбира доколку се базира на принципите на одржлив развој и со максимално почитување и вградување на нормативите и стандардите за заштита на животната средина.</p>			
Дали планскиот документ опфаќа област определена со член 65 став 2 од Законот за животна средина? Доколку одговорот е ДА наведете ја областа.			
ДА – просторно и урбанистичко планирање.			
Дали планскиот документ е определен со уредбата за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето. Доколку е определен наведете ја точката и алинејата под која е определен. (пр. член 3, точка 1, алинеја 5)			
Да Не <input checked="" type="checkbox"/>	Член:	Точка:	Алинеја:
Дали со планскиот документ се планира реализирање на проект што е предвиден со Уредбата за определување на проектите и критериумите			

врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапка за оцена на влијанието врз животната средина. Доколку одговорот е позитивен наведете за каков проект станува збор.
Не.
Дали планскиот документ опфаќа користење на мала област од локално значење како што е определено со член 65 став 3 од Законот за животна средина. Доколку одговорот е ДА, наведете ја површината на областа и нејзиното значење.
Планскиот опфат е составен од 5 градежни парцели, со површина од 4.95 ха.
Да се наведе целта на донесување на планскиот документ и да се опише клучната одлука која ќе се донесе.
Потребата на инвеститорот од формирање на градежна парцела со површина за градба за реализација на стопански капацитети и комунална супраструктура, одат во прилог на идејата за урбанизација на тој дел од општината. Искористувањето на конфигурацијата на теренот и другите природни фактори и вклопувањето на предвидените објекти во тој амбиент дава можност за добар просторен развој на Општина Илинден.
Предмет на планскиот документ. (пр. транспорт, планирање на просторот и сл.)
Планирање на просторот.
Периодот за донесување на планскиот документ.
2012-2022 година.
Предвидено ревидирање на планскиот документ. Доколку е предвидено ревидирање, на колку години?
По истекот на планскиот период.
Простор или област опфатени со планскиот документ. (пр. географска област, добро е да се прикачи мапа)
Просторот дефиниран за изработка на Урбанистичкиот план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за дел од Блок 1, општина Илинден, ги зафаќа Катастарските парцели со бр. 1842, 1840/1, 1840/2, 1838/1, 1838/2, 1838/3, 1838/4, 1837, 1839/1, 1839/2, 1836/1 и 1836/2. Површината на планскиот опфат изнесува 4.95 ха.
Теренот на кој се изработува Урбанистичкиот план за село е релативно рамен и се наоѓа на надморска височина од околу 230м. Подрачјето на планскиот опфат се наоѓа во подрачјето на село Илинден, Марино и дел од КО Кадино, општина Илинден, во непосредна близина на железничката линија Скопје – Белград, како и на магистралниот пат А1 (Е75), но планскиот опфат од северната страна налегнува на постоен пристапен пат.
Планскиот опфат е дефиниран со границите на осовините на улиците и другите сообраќајници:
- од север по осовината на улицата бр.
- од исток по границата на катастарските парцели со КП бр. 1858/1 и 1841/2
- од југ по осовината на железничката линија Скопје - Белград
- од запад по границата на катастарската парцела со КП бр. 1835.



Целите и/или предлог целите што треба да се постигнат со реализирањето на планскиот документ и дали истите се содржани во акт или документ.

Да
 Не

Дали е приложена копија од целите?

Да
 Не

Резиме на влијанијата врз животната средина (Да се определи дали имплементацијата на планскиот документ ќе предизвика значително влијание врз животната средина, потребно е да ги пополните прашањата кои следат подолу како водич за определување на значителното влијание на ефектите врз животната средина, а кои се во согласност со Уредбата за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали определени плански документи би можеле да имаат значително влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.)	
Потенцијалните влијанија врз животната средина од планскиот документ. Влијание врз подземните и површинските води, влијание врз почвата, влијание врз пределот, влијание врз биодиверзитетот, и влијание во однос на генерирање на отпадот.	
Веројатноста, времетраењето, фреквентноста и повратноста на влијанијата;	При изградба на планскиот опфат предвиден со планската документација се очекува движење на возила и механизација, но тоа е краткотрајно и нема да битно влијае врз животната средина во целост. Со реализација на планскиот документ ќе се постигне рационално искористување и уредување на просторот.
Кумулативната природа на влијанијата врз животната средина и животот и здравјето на луѓето	Со реализација на планскиот документ нема да има значајно влијание врз микроклимата. Ќе биде обезбедено водоснабдување од локалната водоснабдителна мрежа, а планскиот опфат е целосно покриен со фекална и атмосферска канализација.
Прекугранична природа на влијанијата;	Нема.
Ризиците по животот и здравјето на луѓето и животната средина (пр. како резултат на несреќи);	Нема.
Опсег и просторниот обем на влијанијата (географска област и големината на популацијата која ќе биде засегната).	Во состав на Општината влегуваат 12 населени места и тоа: Илинден, Марино, Кадино, Мралино, Ајватовци, Бунарџик, Миладиновци, Бујковци, Мршевци, Бучинци, Текија и Дељадровци. Според пописот на населението од 2002 година, вкупниот број жители изнесува 15.894, кои живеат во 4.298 домаќинства или просечно по 3,7 членови во домаќинство. Густината на населеност изнесува 150 жители/км.
Потенцијалните економски и социјални влијанија кои би ги предизвикал	

планскиот документ како што се:	
Економски пораст и предизвикување позитивни ефекти врз целото непосредно опкружување, инфраструктурна опременост и уреденост на просторот.	
Вредноста и ранливоста на областа која ќе биде засегната со донесување на планскиот документ:	
Областа со реализација на планираните објекти ќе добие зголемена вредност.	
Посебни природни карактеристики или културно наследство	На локацијата не постојат градби или споменички целини од културно-историско значење ниту културни предели значајни од заштитно- конзерваторски аспект.
Надминувањата на стандардите за квалитет на животната средина или граничните вредности	Нема гранични вредности.
Интензивна употреба на земјиштето	Сообраќајната и комунална инфраструктура се делумно изведени. Пристапот во предметните парцели е обезбеден од постојната индустриска улица. Просторот дефиниран за изработка на Урбанистичкиот план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за дел од Блок 1, општина Илинден, ги зафаќа Катастарските парцели со бр. 1842, 1840/1, 1840/2, 1838/1, 1838/2, 1838/3, 1838/4, 1839/1, 1839/2, 1836/1 и 1836/2. На Катастарската парцела со бр. 1838/2 изведени се 2 легални објект со намена Г2- Лесна и загадувачка индустрија и Б4- Деловни намени, со катност П+1 и една трафостаница. На Катастарската парцела со бр. 1838/3 изведени се 5 легални објекти со намена А4- Времено сместување, со катност П+1. На Катастарската парцела со бр. 1836/1 изведени се 2 легални објекти со намена Е2- Комунална супраструктура, приземни по катност. На КП со бр. 1842, 1840/1, 1840/2, 1838/1, 1839/2, 1839/1, 1838/4, 1837 и 1836/2 нема постојни објекти.
Влијанијата врз областите или пејсажите кои имаат признат статус на национални или меѓународни заштитени подрачја.	Подрачјето на планскиот опфат претставува релативно рамен терен со благи падови од југ кон север, без некои поголеми особености на категорија на предел со природни, пејсажни карактеристики.

Објаснете го степенот до кој планскиот документ поставува рамка за спроведување на проекти и други активности, во однос на локацијата, природата, големината и условите за работа или според одредувањето на ресурсите:

Со донесувањето на овој план ќе следат поголеми странски и домашни инвестиции од различни сфери од економијата. Планскиот документ поставува рамка во која се предвидени објекти од времено сместување и комунална супраструктура. Согласно Законот за животна средина и Уредбата за определување на критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за оценка на влијанијата врз животната средина потребно е да се утврди потреба за спроведување на постапка за оценка на влијанието на проектот врз животната средина. Потребата од оценка на влијанијата врз животната средина ја донесува Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина. Согласно Законот за животна средина, како и Законот за заштита на природата, правните или физичките лица кој вршат дејности или активности кои не спаѓаат во проектите за кои се спроведува постапка за оценка на влијанието врз животната средина се должни да изготват Елаборат за заштита на животната средина, со цел да се оцени влијанието на дејностите или активностите врз животната средина, пред да започнат со спроведување на проектот и истиот да го достават до органот надлежен за одобрување на спроведувањето на проектот.

Објаснете ја околината во близина на проектот односно активноста која се планира да се спроведе со планскиот документ од аспект на можни влијанија врз животната средина. (пр. планот предвидува изградба на резиденцијални објекти во близина на индустриска зона, објаснете дали индустриската зона ќе има влијание врз животната средина на планираните резиденцијални проекти):

Во близина на планскиот опфат нема резиденцијални објекти.

Објаснете ја важноста на планскиот документ за вклучување на аспектот на заштита на животната средина особено во поглед на промовирањето на одржливиот развој:

(Да се наведе дали обемот на планскиот документ придонесува кон одржливоста и намалување на еколошките проблеми. Пр. еден инфраструктурен план може да има поголеми влијанија врз животната средина отколку некој образовен план на наставните планови)

Одржливоста при реализацијата на планскиот документ ќе се изрази преку подобрување на социјалната положба на населението и ќе се создаде подобрување на економскиот развој (нови вработувања како и амбиент за идни инвестирања во општината).

Кои еколошки проблеми се релевантни за планскиот документ. Опишете зошто истите се релевантни и опишете ја нивната природа и сериозност. (Објаснете ги проблемите кои спроведувањето на планскиот документ може да ги предизвика или да доведе до нивно зголемување, проблемите кои може да го забават неговото спроведување, како и проблеми кои спроведувањето на планскиот документ може да ги реши или намали.)

Неправилно управување со отпадот, начинот на греењето на објектите, неправилно постапување со отпадните води од објектите може да доведат до загадување на животната средина и здравјето на човекот. Целокупната активност во оваа област ќе се насочува кон обезбедување на непречен развој при истовремена заштита на животната средина.

Објаснете како планскиот документ кој е предмет на разгледување е поврзан со друг/и плански документ/и во хиерархијата на планирање. Наведете го називот на тој/тие плански документ/и и наведете ги клучните влијанија на тие плански документи врз животната средина. Определете ги разликите во клучните одлуки што се носат со предметниот плански документ и другите плански документи кои биле или ќе бидат предмет на оцена.

Подрачјето на планскиот опфат се наоѓа во градежното подрачје на општина Илинден и како такво било предмет на планирање и уредување во минатото. Предметниот плански опфат е дел од поширок плански опфат за кој има изработен Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино, општина Илинден (Одлука бр. 07-1102/7 од 27.12.2005). Со него на градежните парцели предвидена е намена стопанство, сообраќајници, дел заштитен појас на пруга, дел заштитен појас на автопат, односно според новиот Правилник Г2-Лесна и незагадувачка индустрија, Г3- Сервиси и Г4- Стоваришта.

Доколку потенцијалните влијанија на клучните одлуки во планскиот документ веќе биле предмет на оцена или веќе биле разгледани во други плански документи во некоја поранешна фаза, резимирајте ги главните заклучоци на таа оцена и како тие заклучоци се користени во процесот на одлучување. Опишете дали претходно спроведената оцена е направена согласно најновите сознанија за влијанијата врз животната средина со цел да може истата да се користи во процесот на усвојување на постоечкиот плански документ.

Нема спроведено претходна оцена.

Доколку потенцијалните влијанија од клучната одлука во овој плански документ ќе биде оценета во некоја подоцнежна фаза на планирање на пониско ниво, наведете како ќе обезбедите влијанијата што се утврдени во оваа фаза на донесување на планскиот документ да се земат во предвид при носењето на одлуката во подоцнежната фаза (пр. се спроведува стратегиска оцена на урбанистички план во кој се предвидува изграба на објект кој подлежи на постапка на оцена на влијанието врз животната средина).

Со овој Извештај за Стратегиска оцена на животна средина ќе се дадат генерални мерки и насоки кои ќе влијаат врз подобрувањето на животната средина и здравјето на човекот. Согласно Законот за животна средина и Уредбата за определување на критериумите врз основа на кои се утврдува

потребата за спроведување на постапката за оценка на влијанијата врз животната средина потребно е да се утврди потреба за спроведување на постапка за оценка на влијанието на проектот врз животната средина. Потребата од оценка на влијанијата врз животната средина ја донесува Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина. Согласно Законот за животна средина, како и Законот за заштита на природата, правните или физичките лица кој вршат дејности или активности кои не спаѓаат во проектите за кои се спроведува постапка за оценка на влијанието врз животната средина се должни да изготват Елаборат за заштита на животната средина, со цел да се оцени влијанието на дејностите или активностите врз животната средина, пред да започнат со спроведување на проектот и истиот да го достават до органот надлежен за одобрување на спроведувањето на проектот.

ИЗЈАВА	Изјавуваме дека податоците дадени во овој формулар се точни, вистинити и комплетни.
<p>Функција, име и презиме и потпис на лицето кој го носи планскиот документ во име на органот</p>	<p>Градоначалник Жика Стојановски</p>
<p>Бр. Датум 17.04.2012 год. Место Општина Илинден</p>	<p>М.П.</p>